

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 26

Петок, 08 ноември 2019 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
489. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополна на ДУП за дел од блок 8 - УЕ 6 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица	2	493. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополна на ДУП за дел од блок 8 - УЕ 6 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица	4
490. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е. 9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица	2	494. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е. 9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица	5
491. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр. Балдовци, Општина Струмица	3	495. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр. Балдовци, Општина Струмица	5
492. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за изградба на објекти со основна класа на намена Г4-стоваришта на КП 722 КО Попчево вон гр., Општина Струмица	4	496. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за изградба на објекти со основна класа на намена Г4-стоваришта на КП 722 КО Попчево вон гр., Општина Струмица	6

Сектор за урбанизам и комунални работи:

497. Јавна објава по одобрение за градење	6
--	---

489.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополна на ДУП за дел од блок 8 - УЕ 6 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополна на ДУП за дел од блок 8 - УЕ 6 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица со површина од 2.57 ха. кој граничи:

- на северо-исток границата се протега по западната граница на речно корито на Крива Река;
- на југо-исток границата се протега по граница на соседни парцели: КП 107/3, КП 107/4, КП 107/5, 107/6, КП 107/7, КП 107/11, КП 107/12 и 107/13 ;
- на југо-запад границата се протега по осовината на Булевар "Климент Охридски"; и
- на северо-запад границата се протега по осовината на улица бр.4.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год., а јавната презентација ќе се одржи на ден 15.11.2019 година во 12:30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

Член 4

Деталниот урбанистички план за дел од блок 8 - УЕ 6 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-8469/2
07.11.2019 год
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски с.р.

.....
490.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 7.9963 ха. кој граничи:

-од источната страна по осовина на ул."Новопланирана 1", индустриска;

- од југоисточна страна по осовина на ул."2", магистрална;
- од северната страна оди по осовина на ул."11", магистрална; и
- од западната страна оди по осовина ул."Климент Охридски", магистрална;

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 15.11.2019 година во 11:30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

Член 4

Деталниот урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-8470/2 Општина Струмица
07.11.2019 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

491.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр. Балдовци, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за одобрување на урбанистички план за вон населено место за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица, со површина 4,4709 ха.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год., а јавната презентација ќе се одржи на ден 15.11.2019 година во 11:00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

Член 4

Урбанистичкиот план за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-8468/2 Општина Струмица
07.11.2019 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.

492.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а

за организирање јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за изградба на објекти со основна класа на намена Г4-стоваришта на КП 722 КО Попчево вон гр., Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за изградба на објекти со основна класа на намена Г4-стоваришта на КП 722 КО Попчево вон гр., Општина Струмица, со површина 9740.00м².

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год., а јавната презентација ќе се одржи на ден 15.11.2019 година во 12:00 часот часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

Член 4

Урбанистичкиот план за КП 722 КО Попчево вон гр., Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-8471/2
07.11.2019 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

493.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополна на ДУП за дел од блок 8 - УЕ 6 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополна на ДУП за дел од блок 8 - УЕ 6 (КП 108/2) КО Струмица, Општина Струмица со површина од 2.57 ха. во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;
- Елена Јовановска - претставник на изготвувачот на планот;
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год., а јавната презентација на ден 15.11.2019 година во 12:30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-8469/3
07.11.2019 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

494.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 23 и дел од Блок 24, У.Е.9 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 7.9963 ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;
- Андреј Митев - претставник на изготвувачот на планот;
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год., а јавната презентација на ден 15.11.2019 година во 11:30 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-8470/3 Општина Струмица
07.11.2019 год Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

495.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр. Балдовци, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за одобрување на урбанистички план за вон населено место за КП.1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица со површина од 4,4709 ха.во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;
- Андреј Манев - претставник на изготвувачот на планот; и
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год., а јавната презентација на ден 15.11.2019 година во 11:00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-8468/3 Општина Струмица
07.11.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

496.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за изградба на објекти со основна класа на намена Г4-стоваришта на КП 722 КО Попчево вон гр., Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за одобрување на УПВНМ за изградба на објекти со основна класа на намена Г4-стоваришта на КП 722 КО Попчево вон гр., Општина Струмица со површина од 9740.00м². во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот; и
- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 13.11.2019 год. до 26.11.2019 год., а јавната презентација на ден 15.11.2019 година во 12:00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-8471/3 Општина Струмица
07.11.2019 год Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

497.

Врз основа на член 84 став 1, 3 и 4 и член 86 став 1 и 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15), Секторот за урбанизам и комунални работи при Општина Струмица, доставува:

Јавна објава

Секторот за урбанизам и комунални работи при општина Струмица, објавува дека на барање на инвеститорот ДПТУ „Магдалена фуд“ ДООЕЛ од с. Русиново – Општина Берово, му е издадено Одобрение за градење на станбена куќа од втора категорија на ГП 14-107 на ул. „Ката Поцкова“ бр. 7, во Струмица, на КП бр. 2495/17 во КО Струмица, заведено под УП 1 бр. 20-480 од 24.09.2019 год.

Васил Никола Муканов, како непосреден сосед на КП на бр. 2495/17 во КО Струмица, на адресата добиена од АКН е известен за издаденото одобрение, но со оглед дека истиот е преселен на непозната адреса, известувањето се врши преку оваа Јавна објава за негово запознавање.

Доколку Васил Никола Муканов, не се јави или не назначи полномошник во законски утвдениот рок, со оваа Јавна објава ќе се смета дека известувањето е извршено со уредна достава и евентуалните последици ќе ги сноси сам.

Известувањето преку Јавната објава се смета дека е извршено по истекот на 10 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Сектор за урбанизам и
Бр. 20-1675/1 комунални работи
08.11.2019 год. Раководител,
Струмица Софија Ристова с.р